



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 22 октомври 1980

Скопје

Број 35

Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

429.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ на седницата одржана на 17. X. 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Гоне Блаже Арсовски, од Скопје,
2. Сотир Петар Чуперковски, од Скопје,
3. Стоја Алекса Трајкоска, од Прилеп.

II

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Муарем Исмет Миртоски, од с. Лисичани.

III

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Трајан Ангеле Димитриевски, од с. Јурумлери.

IV

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Драган Ване Томовски, од Куманово.

V

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Јосиф Блаже Тренковски, од Скопје.

VI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Фатмир Канил Јусуфи, од Скопје.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Јумни Цемаил Сељами, од Тетово,
2. Адем Ибраим Велиов, од Винаца,
3. Атанас Алексо Малинов, од с. Дабиле.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Наип Лиман Векири, од Скопје,
2. Тахир Хусеин Акиф, од Скопје,
3. Душко Манојло Љубисављевиќ, од Кавадарци,
4. Љубен Христо Петров, од с. Рибарци,
5. Цветан Станојко Тодосов, од с. Злетово.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 2 години на:

1. Јосим Василко Илиевски, од с. Рамно,
2. Јордан Трифун Павлов, од Кочани.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-714

17 октомври 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

430.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 17. X. 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНО ЛИЦЕ

I

Смртната казна се заменува со казна затвор во траење од 20 години на:

1. Дилавер Иса Муслију, од Бујановац.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-714/1

17 октомври 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

431.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71) Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија инж. Звонимир Никуљски, поради заминување на друга должност, сметано од 1. 9. 1980 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1761/1

19 септември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

432.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО**

1. Се разрешува од функцијата советник на републичкиот секретар за економски односи со странство Петко Стефановски, поради заминување на друга должност, сметано од 1. 9. 1980 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1764/1
19 септември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

433.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ**

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за финансии Китан Стојановски, досегашен советник во Работната заедница на Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1765/1
19 септември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

434.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР**

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар Јово Векиќ, досегашен советник во Работната заедница на Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1766/1
19 септември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

435.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**

1. Се именува за советник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод инж. Тихомир Цветковиќ, досегашен технички директор на Работната организација „Поројпроект“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1767/1
19 септември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

436.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД**

1. Се разрешува од функцијата советник на републичкиот секретар за труд Боро Петровски, поради исполнување на условите за пензија, сметано од 30. 9. 1980 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1762/1
19 септември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

437.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/ 69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД**

1. Се разрешува од функцијата советник на републичкиот секретар за труд Злата Гулија, поради исполнување на условите за пензија, сметано од 30. 9. 1980 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1763/1
19 септември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 556 од 22. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1075-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на „Макозанат“ Градежна-столарска-изолаторска задруга, со целосна одговорност и ограничено емство — Скопје, поради здружување и влегување во составот на „Дрводекор“ — Специјализирана ентериерска столарска работна организација, ЦО — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 556/80. (345)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 532 од 20. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1031-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар приклучката за здружување на „Макозанат“ — градежна столарска изолаторска задруга, со целосна одговорност и ограничено емство — Скопје и нејзиното влегување во составот на „Дрводекор“ — Специјализирана ентериерска столарска работна организација, ЦО — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 532/80. (346)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 533 од 26. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1026-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста на „Електро-Скопје“ — електротехничка монтажно-инсталаторска задруга, со целосна одговорност и ограничено емство — Скопје, со следните податоци: Наместо досегашните се запишуваат следниве основни дејности:

— производство на електрични машини и уреди и производство на електронски телекомуникациони уреди.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 533/80. (347)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 480 од 20. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1599-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Договорната организација на здружен труд за изведување на градежни и заврши работи во градежништвото „Шар“, ЦО — Тетово, ул. „Питу Гули“ бр. 32.

Договорната организација е основана со договорот од 10. II. 1980 година помеѓу основачите: Хатип Веџети од Тетово; Саити Арун од село Селце; Асани Ваидин од село Селце; Рамадан Шабан од село Селце; Ахмет Вехаби од село Селце; Берзати Ибраим од село Селце; Месуд Демири од село Селце; Рамадан Рушит од Тетово; Ислами Рами од село Долно Палчиште и Бајрами Сали од село Селце.

Дејност: градежни занаетчиски работи.

Договорната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Организацијата ќе ја застапува Хатип Веџети, раководител без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 480/80. (348)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 642 од 19. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1607-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на работната организација под фирма: Работнички универзитет „Кичево“, ЦО — Кичево, ул. „Маршал Тито“ бб.

Универзитетот е основан со одлуката бр. 02-138/1 од 6. III. 1980 година на Информативно-културно-образовната организација „Кочо Рацин“ — од Кичево.

Основни дејности: 120331 — дејност на работнички и народни универзитети.

Споредни дејности: 120111 — основно образование на деца, младина и возрасни што се врши во вид на потполно (осумгодишно) основно образование;

120363 — изнајмување и дистрибуција на филмови;

120364 — прикажување на филмови.

Универзитетот во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување: Гроздански Гурчин, в. д. директор, заклучува правни работи во рамките на впишаната дејност и овластувањата на организацијата, чија вредност по еден договор не преминува износ од 3.000,00 динари, а преку тој износ по претходна согласност односно одлука на Советот на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 642/80. (365)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 533 од 13. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-33-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Средно стенодактилографското училиште „Д-р Димитар Митрев“, ЦО — Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бб, со следните податоци: Досегашната фирма на училиштето се менува и во иднина ќе гласи: Средно стенодактилографско училиште „Димитар Митрев“, ЦО — Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 533/1980 година. (366)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 566 од 19. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-172-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Гоце Делчев“, с. Белимбегово, Скопско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Фотевски Митре, директор, а како нов застапник се запишува Кушовски Јован, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 566/80. (367)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 616 од 29. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1589-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на СОЗТ Универзитетски центар за медицински науки — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Александар Андреевски, в. д. претседател на КРО, а како нов застапник се запишува проф. д-р Бранислав Никодијевиќ, претседател на колегијалниот раководен орган.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 616/1980 година. (368)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 558 од 3. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1409-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно занаетчиската задруга „Радијатор“, ЦО и ограничено емство — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Исни Ибраими, в. д. директор, а на негово место како нов застапник, се запишува техн. Вера Степаноска, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 558/80. (369)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 676 од 19. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-49-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Јан Амос Коменски“, Ц О — Скопје, ул. „Варшавска“ бр. 23, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на училиштето Атанас Бадев, директор, а се запишува како нов застапник Стаменко Поп Арсов, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 676/1980 година. (370)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 677 од 19. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-502-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот на младите „25 Мај“, Ц О — Скопје, кеј „Димитар Влахов“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Душан Талевски, директор, а се запишува како нов застапник Стефаноски Мирко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 677/80. (371)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 611 од 29. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-515-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Лирија“, Ц О — Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 6, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на училиштето Омери Омер, директор, а се запишува како нов застапник Ибрахими Абдулмецит, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 611/1980. (372)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 619 од 6. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 3-1604-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ за дистрибуција на електрична енергија — Тетово, со целосна одговорност, плоштад „М. Тито“ бр. 15, под фирма: Општинска самоуправа интересна заедница за дистрибуција на електрична енергија — Тетово, со целосна одговорност, плоштад „Маршал Тито“ бр. 15 — Тетово.

ОСИЗ за дистрибуција на електрична енергија — Тетово е основана со Самоуправната спогодба број 011-1092/1 од 7. VI. 1979 година.

Основна дејност: 140211 — ОСИЗ за дистрибуција на електрична енергија — Тетово.

ОСИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување, во границите на неговото овластување, е Богдановски Ратко, претседател на Собранието на ОСИЗ, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 619/80. (373)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 456 од 6. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-284-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Основно училиште „Ацо Русковски“, Ц О — село Двориште, Беровско.

Предмет на работење:

Основни дејности: 1201 — образование; 12011 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Рушковски Димитар, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Основното училиште „Ацо Русковски“, Ц О — село Двориште, Беровско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 456/78. (296)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 413 од 6. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-342-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Завод за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитание, Ц О — Берово.

Предмет на работење:

Основни дејности: 1201 — образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Брашнарска Димитров Глигор, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Заводот за унапредување на предучилишното и основно образование и воспитание, Ц О — Берово.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 413/78. (305)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 459 од 6. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-116-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Климент Охридски“, Ц О — село Будинарци, Беровско.

Основни дејности: 1201 — образование; 12011 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Шоповски Методи, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на ЦОУ „Климент Охридски“, Ц О — село Будинарци, Беровско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 459/78. (307)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 483 од 27. VII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-551-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Центарот за социјална работа, Ц О. Делчево.

Основна дејност: 130240 — Ќе ги обавува дејностите за социјална заштита на населението од подрачјето на општината Делчево, што воглавно се состои од:

1. Детска заштита:

— за малолетници без родителска грижа, ставање под старателство, под старателство под посебни случаи и воспитување;

— грижа за деца со психофизички недостатоци (категоризација, рехабилитација и помош во вработувањето);

— грижа за воспитно запуштените деца.

2. Грижа за возрасни лица:

— за стари лица без семејна грижа;

— старателство над полнолетни со намалена деловна способност;

— лица неспособни за работа — материјално обезбедени лица;

— лица што имаат потреба од посебна социјална заштита.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Мирчевски Ефрем, в. д. директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на општината — Делчево, бр. 0801-1181 од 10. VII. 1979 година и другите самоуправни општи акти на Центарот за социјална работа, Ц О — Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 483/79. (310)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 451 од 6. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-352-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Дом на културата „Јане Сандански“ со Ц. О. — Пехчево.

Основна дејност: 120331 — културно-образовна дејност.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Стојан Хаџи Иванов, директор, со неограничени овластувања во застапувањето, а за склучување на договори до 5.000,00 динари.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Домот на културата „Јане Сандански“, Ц. О. — Пехчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 451/78. (320)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 498 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-193-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Работнички универзитет „Киро Донов“, Ц. О. — Радовиш.

Основни дејности: 120331 — културно-образовна дејност (дејност на работнички универзитет); 12035 — 120355 — радио станица (локална радио станица); 120364 — прикажување на филмови (кино дејност); 120322 — библиотека (матична библиотечна дејност).

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Љупчо Матрапазов, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Работничкиот универзитет „Киро Донов“, Ц. О. — Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 498/78. (322)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 514 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-186-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Герас Цунев“, Ц. О. — село Просениково, Струмичко.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Никола Илија Кацарски, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основ-

но училиште „Герас Цунев“, Ц. О. — село Просениково, Струмичко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 514/78. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 701 од 1. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1611-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Договорната организација на здружен труд за производство на декоративни и текстилни производи „Дрита“, Ц. О. — Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 192.

Договорната организација е основана со договор од 11. III. 1980 година од страна на 8 основачи. Дејност: производство на декоративни текстилни производи.

Договорната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Целал Селмани, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 701/80. (385)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 742 од 9. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1614-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Центарот за радио, печат и издавачка дејност „Мито Хаџи-Василев-Јасмин“, Ц. О. — Кавадарци, ул. „7 Септември“ бр. 1, со следните податоци:

Работната организација е основана со Одлуката бр. 08-113 од 18. VI. 1980 година од страна на Општинската конференција на ССРМ — Кавадарци.

Основни дејности: 120350 — радио станица; 120312 — издавачка дејност.

Работната организација самостојно истапува во правниот промет со трети лица, во свое име и за своја сметка.

Работната организација во правниот промет со трети лица одговара целосно.

За своите обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на работната организација е Фроска Костадинова, в. д. раководен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 742/80. (386)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 768 од 17. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 3-1617-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Заедницата за дистрибуција на електрична енергија, со целосна одговорност — Куманово, ул. „Тодор Велков“ бб.

СИЗ е основана со самоуправна спогодба, потпишана на 7. V. 1979 год.

СИЗ е основана од 100 основачи.

Основни дејности: 140211 — самоуправна интересна заедница во електростопанство.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара целосно.

Лице овластено за застапување на СИЗ е Живко Јаковски, претседател на Извршниот одбор на СИЗ, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 768/80. (387)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 752 од 11. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-820-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствениот дом „Крива Паланка“, Ц. О. — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бб, со следните податоци:

Се брише досегашниот застапник Раде Младеновски, в. д. директор а се запишува како нов застапник Раде Младеновски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 752/80. (388)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 659 од 3. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-379-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, дејноста и застапникот на Информативно културно-образовната организација „Кочо Рацин“, Ц. О. — Кичево.

Фирмата на Информативно културно-образовната организација „Кочо Рацин“, Ц. О. — Кичево се менува и во иднина ќе гласи: „Радио Кичево, Ц. О. — Кичево, ул. „Маршал Тито“ бб.

Се бришат досегашните дејности: 120322 — библиотеки, 120331 — културно-образовни дејности, 120111 — основно образование, 120363 — изнајмување и дистрибуција на филмови и 120364 — прикажување на филмови.

Се брише досегашниот застапник Ристевски Златев Душан, директор, а на негово место, како нов застапник се запишува Мито Спасески, директор, овластен да заклучува правни работи во рамките на запишаната дејност и овластувањата на работната организација, чија вредност по еден договор не преминува износ од 3.000,00 динари, а преку тој износ по претходна согласност, односно одлука од Советот на Работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 659/80. (389)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 690 од 25. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1580-4-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно образование и воспитание „11 Септември“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Кичево, ООЗТ Централно основно училиште „Лирија“, село Србица, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Сахит Везати, директор, а се запишува како нов застапник Мехмеди Фето, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 690/80. (390)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 691 од 25. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1580-7-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно образование и воспитание „11 Септември“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Кичево, ООЗТ Централно основно училиште „Слобода“, село Другово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Владимир Мирчески, директор, а се запишува како нов застапник Секуловски Филип, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 691/1980 година. (391)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 714 од 30. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1610-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Инсталатерската договорна организација на здружен труд „Хидромонт“, Ц. О. — Неготино, ул. „Ацо Ацилов“ бр. 14, со следните податоци: Договорната организација е настаната со договор бр. 01-140/1 од 27. VI. 1980 година.

Основачи на договорната организација се: Трајче Јовановски, населба „Антигона“ бр. 4 — Неготино; Крсте Петровски, село Тимјаник — Неготино и Петре Голчев, ул. „Маршал Тито“ бр. 33 — Гевгелија.

Основни дејности: Изведуваче и одржување на: внатрешна и надворешна водоводна и канализациона инсталација; мрежи за наводнување, парно греење и молеро-фарбарски работи.

Договорната организација на здружен труд во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

ДОЗТ за своите обврски сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Трајче Јовановски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 714/80. (392)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 761 од 15. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-633-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за подготвување и прикажување на драмски дела на албански и турски јазик „Театар на народностите“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ за подготвување и прикажување на драмски дела на албански јазик „Албанска драма“ — Скопје, ул. „192“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ, лицето Кенан Махмути, индивидуален работороводен орган, а се запишува како нов застапник Мухамед Шерифи, индивидуален работороводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 716/80. (393)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 682 од 14. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1409-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно занаетчиската задруга „Радијатор“ со целосна одговорност и ограничено емство — Скопје, ул. „Васил Горгов“ бр. 25, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Вера Степаноска, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Исни Ибрахими, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 682/80. (394)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 755 од 12. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1171-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултетот за филолошки науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Томе Саздов, а се запишува како нов застапник проф. д-р Лилјана Тодорова, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 755/80. (395)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 658 од 11. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1571-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, поблиската адреса и лицето овластено за застапување на Монтажно занаетчиската задруга „Термика“, Р. О. Скопје, ул. „Тетовски пат“ бб — Горче Петров II со следните податоци: Досегашното седиште односно поблиската адреса на задругата се менува и во иднина ќе гласи: Монтажно занаетчиска задруга „Термика“, Р. О. — Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 20 — кула 9/4.

Истовремено се запишува и промената на лицето овластено за застапување. Се брише досегашниот застапник Богдановска Јохана, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Ивановски Ламбо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 658/80. (396)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 733 од 8. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1049-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, проширувањето на дејноста и промената на потписник на Монтажно-инсталатерската задруга „11 Октомври“, Р. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 13, со следните податоци:

Досегашната фирма на задругата се менува и во иднина ќе гласи:

Монтажно инсталатерска задруга „Термовод“, Р. О. — Скопје, „Партизански одреди“ бр. 13.

Истовремено дејноста се проширува со: изведување електрични инсталации, водовод и канализација.

А исто така се запишува и промената на лицето овластено за застапување на задругата. Се брише досегашниот застапник Костовски Андреја, директор, а се запишува како нов застапник Насевски Живко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 733/1980 година. (397)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 728 од 7. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1051-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Електроинсталатерската механичка услужна задруга „Напон“ — Скопје, ул. „221“ бр. 6, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Туневски Борис, директор, а се запишува како нов застапник Бандиков Љупчо, в. д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 728/80. (398)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 713 од 2. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1397-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената — проширување на дејноста на Монтажно-инсталатерската задруга „Енерговод“, со целосна одговорност и ограничено емство — Скопје, со следните податоци: Се запишува промената односно проширувањето на дејноста на Задругата за вршење на електроинсталатерска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 713/80. (399)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 707 од 30. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1166-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултетот за филозофско-историски науки со О. Сол. О. на ООЗТ — Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. Методија Соколовски, а се запишува како нов застапник др. Орде Ивановски, претседател на колегијалниот работоводен орган, со неограничено овластување во рамките на Самоуправната спогодба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 707/80. (400)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 605 од 17. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 3-1616-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Меѓуопштинската самоуправна интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини во СР Македонија, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Витпазарска“ бр. 125.

СИЗ е основана со самоуправната спогодба од јануари 1980 година.

СИЗ е основана од 11 основачи.

Основна дејност: 140219 — СИЗ за пасишта.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со одлуката за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на СИЗ е мр. Љубе Огненоски, секретар, претседател на стручен колегиум.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 605/80. (401)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 769 од 17. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1618-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на СОЗТ Универзитетски центар за уметности со О. О. — Скопје — Факултет за ликовни уметности, со Р. О. — Скопје, во основање, ул. „Октомвриска револуција“ бб.

Факултетот за ликовни уметности е основан со одлука бр. 152/2 од 24. III. 1980 година на Општинската заедница на насоченото образование — Скопје.

Основни дејности: 120146 — уметнички академии и факултети.

Во правниот промет со трети лица факултетот истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица, одговара со сите свои средства.

За обврските на Р. О. одговара и основачот неограничено субсидијарно.

Лице овластено за застапување е Тома Прошев, привремен работоводен орган.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 769/80. (402)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 440 од 15. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1174-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на СОЗТ Универзитетски центар за општествени науки — Скопје — Факултет за економски науки, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб, со следните податоци:

Основни дејности:

120145 — факултети и високи школи за општествени науки;

120205 — научно-истражувачка дејност во областа на економските науки.

Р. О. во правниот промет со трети лица истапува во свое име, а за сметка на ООЗТ и тоа: набавка или изградба на основни средства за заедничка потрошувачка, издавачка дејност, изведување на научно-истражувачка и применувачка работа за потребите на ОПЗ и организации, СОЗТ и други повисоки форми на здружување, организирање научно-стручни собири, советувања и симпозиуми, систем на перманентно и насочено образование во областа на економските науки, образование преку средствата за масовна комуникација особено преку радиото, телевизијата, дописната настава и слично.

За обврските на работната организација во правниот промет со трети лица, одговараат сите ООЗТ-а во нејзиниот состав, неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување на Р. О. е Данчо Зографски, в. д. претседател на колегијалниот работоводен орган.

Во составот на Р. О. се наоѓаат следните ООЗТ-а:

СОЗТ Универзитетски центар за општествени науки — Скопје — Факултет за економски науки, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Економски факултет „Скопје“ — Скопје.

Пренотацијата на одлуката за организирање на ООЗТ е извршена со решение Фи. бр. 1497/76 од 6. XII. 1976 година.

Основни дејности:

120145 — факултети и високи школи за општествени науки;

120205 — научно-истражувачка дејност во областа на економските науки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свои име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправната спогодба за здружување во работната организација се пренесени на работната организација.

За своите обврски во правниот промет со трети лица оваа ООЗТ одговара со сите свои средства.

За обврските на работната организација оваа ООЗТ заедно со останатите ООЗТ одговара неограничено солидарно.

За обврските на сложената организација на здружен труд, оваа ООЗТ одговара ограничено солидарно.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Александар Курчиев, в. д. декан.

СОЗТ Универзитетски центар за општествени науки — Скопје, Факултет за економски науки, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Економски институт „Скопје“ — Скопје.

Пренотацијата на одлуката за организирање на ООЗТ е извршена со решение Фи. бр. 1496/76 од 19. I. 1977 година.

Основни дејности:

120205 — научно-истражувачка дејност во областа на економските науки;

120145 — факултети и високи школи за општествени науки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свои име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправната спогодба за здружување во работната организација се пренесени на работната организација.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица оваа ООЗТ одговара со своите средства.

За обврските на работната организација оваа ООЗТ заедно со останатите ООЗТ одговара неограничено солидарно.

За обврските на сложената организација на здружен труд оваа ООЗТ одговара ограничено солидарно.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Добри Додевски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 440/80. (403)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 758 од 15. VII. 1980 година на регистарска влошка бр. 1-1615-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Договорната организација на здружен труд „Сонцетерм“, Ц. О. Скопје, ул. „Горге Андреевиќ-Кун“ 66.

Договорната организација е основана со самоуправна спогодба, заверена од Стопанска комора на СРМ бр. 03-3588/1 од 10. VII. 1980 година.

Договорната организација е основана од пет основачи.

Основни дејности: инсталирање на централно греење, климатизација со изолација и нивно одржување.

Договорната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ДОЗТ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на ДОЗТ е Андовски Трајче Василија, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 758/80. (404)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 726 од 8. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1612-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Договорната организација на здружен труд за одржување и поправка на моторни возила и металопереработувачки услуги „Техника“, Ц. О., Скопје, ул. „Наум Охридски“ бр. 6.

ДОЗТ е основана со договор од 15. I. 1980 година.

Основни дејности: автомеханичарска (поправка и одржување на моторни возила); браварска и метало стругарска.

Договорната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица договорната организација одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на договорната организација е Дане Јовановски, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 726/80. (405)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 715 од 8. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1613-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занатско услужната задруга „Горна Река“, Р. О. — Скопје, ул. „Париска комуна“ бр. 10.

Задругата е основана со договор од 20. IV. 1980 година.

Задругата е основана од десет основачи.

Основни дејности: молеро-фарбарска.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на двострукиот износ од здружениот влог, кој изнесува 3.000 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Поповски Димитрија, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 715/80. (406)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 688 од 23. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1609-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Електроинсталатерската задруга „Електромонт“, Р. О. Скопје, ул. „Романија“ 66.

Задругата е основана со самоуправната спогодба за здружување од 7. V. 1980 година, заклучена помеѓу задругарите: Акимовски Воислав од Скопје, Асани Рефик од Куманово, Агушевски Мунтас од Скопје, Арифи Шукран од Скопје и Селмани Фаик од Скопје.

Основна дејност: електроинсталатерска.

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица емчат и задругарите во висина на двократниот износ од здружениот влог, чиј износ е 5.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Акимовски Воислав, в. д. директор на задругата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 688/80. (407)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 738 од 9. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-601-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Даме Груев“, Ц. О., село Шемшова, Тетовско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на училиштето, Асипи Џемаил, директор, а се запишува како нов застапник Блажевски Среќко, в. д. директор, со ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 738/80. (408)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 689 од 27. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1566-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Спортско-рекреативниот центар „Тетово“, Ц. О. — Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 73.

Спортско-рекреативниот центар е основан од страна на Собранието на СИЗ за физичка култура — Тетово, со акт бр. 0801-123 од 24. XII. 1979 година.

Основни дејности: 120420 — аматерски спорт.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува без ограничување во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Крсте Се-рафимовски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 689/80. (409)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 777 од 25. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-564-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот на културата „Кавадарци“, Ц. О. — Кавадарци, ул. „7 Септември“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Илија Трајков Каровски, директор, а се запишува како нов застапник Богдан Јованов, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 777/80. (417)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 770 од 18. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1277-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Сложената организација на здружен труд — Музеи на Македонија: Археолошки, Етнолошки и Историски музеј, Н. СОЛ. О. — Скопје, ул. „Куркиска“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Марија Хаџи Пецева, в.д. индивидуален работороводен орган, а се запишува како нов застапник Трпко Пановски, в.д. индивидуален работороводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 770/80. (418)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 778 од 24. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1025-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Електро-монтажната инсталатерска задруга „Семафор“ — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 38, со следните податоци:

Се брише досегашниот застапник Борислав Сејменов, директор, а се запишува како нов застапник Томе Димитровски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 778/80. (419)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 727 од 7. VIII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-26-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Кожланка“, Ц. О. — Скопје, ул. „Илинденска“, кула бр. 28, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на задругата Сариевски Милан, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Србиновски Борис, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 727/80. (420)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 661 од 24. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-44-2-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Земјоделската задруга „Пчиња“, Р. О. со ООЗТ, село Катланово,

ООЗТ Производство, кооперација и промет „Пром кооп“ од Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 7.

Пренотацијата на одлуката за организирањето на основната организација е извршена со решението на Окружниот стопански суд — Скопје, Фи. бр. 511 од 25. IV. 1980 година.

Основни дејности: трговија на мало со: 070124 — огрев и градежен материјал; 070132 — останата трговија со мешани стоки, како и откуп на лековити растенија и сите видови земјоделско-сточарски и други производи, ракотворби и слично.

Споредни дејности: трговија на големо со: 070211 — житарици и млински производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни намирници и производи за куќни потреби; 070222 — сурова кожа, волна и слично; 070250 — трговија на големо со мешани стоки; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадници.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправната спогодба за здружување во земјоделската задруга ѝ се отстапени во надлежност на Задругата, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на Задругата сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно.

Задругата ќе ја застапува Диме Јованов, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 661/80. (421)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 217 од 2. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 17 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Народниот театар — Битола, со следните податоци: Народниот театар — Битола ќе го застапува Стефановски Благој, в.д. директор, неограничено со сите овластувања.

Му престанува овластувањето за застапување на Стефановски Ацо.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 217/80. (422)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 203 од 16. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 114 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Архив на Прилеп, Крушево и Македонски Брод — Прилеп, со следните податоци: Работната организација ќе ја застапува Милан Стојкоски, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето за застапување на лицето Јорданоска Фиданка.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 203/80. (424)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 201 од 11. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 626 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на РО Економски факултет — Прилеп.

Работната организација е основана со издвојувањето на ООЗТ Економски факултет — Прилеп од составот на работната организација Факултет за економски науки — Скопје, врз основа на одлуката бр. 021231 од 7. V. 1979 год. чија пренотација е извршена со решението на Окружниот стопански суд — Скопје, Фи. бр. 1315/79 од 14. V. 1980 година.

Основни дејности: наставна, научно-истражувачка и применувачка дејност во областа на економските науки.

Шифра на подгрупата на дејноста 120145 — факултети и високи школи за општествени науки.

Факултетот во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што факултетот ќе ги стори во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Работната организација ќе ја застапува м-р Милан Георгиески, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 201/80. (424)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Работна книшка, издадена од Скопје на име Стојанка Јанкуловска, Скопје. (1)
- Ученичка книшка од I година, издадена од Гимназијата „Георги Димитров“ во Скопје на име Зорица Јанкуловска, Скопје. (2)
- Карта за слободно возење, издадена од ГСП во Скопје на име Душка Рукија, Скопје. (3)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Енвер Сулејман, Скопје. (4)
- Бланко лорачка-изјава од бр. 2 до бр. 6, издадени за репродукција оверени со печат — потпис на име „Водостопанство“ ООЗТ „Вардар“, Скопје. (5)
- Диплома, издадена од СЗУ „Моша Пијаде“, Тетово на име Азми Мустафа, с. Теарце, Тетово. (6)
- Свидетелство за VIII одделение на име Рамадан Ферати, с. Пирок, Тетово. (7)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мукибе Ризвани, с. Боговиње, Тетово. (8)
- Свидетелство за IV одделение на име Немиле Хасипи, с. Врапчиште, Гостивар. (9)
- Ученичка книшка на име Селмани Селим, с. Гурѓевиште, Гостивар. (10)
- Ученичка книшка на име Селмани Шемси, с. Гурѓевиште, Гостивар. (11)
- Возачка дозвола, издадена од ОВР Гостивар на име Бајрами Муамедџашар, с. Г. Бањица, Гостивар. (12)
- Лична карта, издадена од ОВР Гостивар на име Бајрами Муамедџашар, с. Г. Бањица, Гостивар. (13)
- Свидетелство за I и II клас на име Афет Алиу, с. Форино, Гостивар. (14)
- Свидетелство за V одделение на име Маир Алили, с. Д. Бањица, Гостивар. (15)
- Свидетелство од I до IV одделение на име Сејфула Салиу, с. Гурѓевиште, Гостивар. (16)
- Свидетелство за IV одделение на име Абдураман Салиу, с. Врапчиште, Гостивар. (17)
- Свидетелство за V одделение на име Адил Рамадани, Гостивар. (18)
- Свидетелство за VIII одделение на име Живко Зузајковски, с. Русиново, Берово. (19)
- Здравствена книшка, издадена од Скопје на име Драгица Андонова, Скопје. (20)
- Индекс бр. 13435, издаден од Прабниот факултет во Скопје на име Цветан Досев, Скопје. (21)
- Воена книшка, издадена од Загреб на име Демир Јашари, Скопје. (22)
- Индекс, издаден од Вишата социјална школа бр. 4756, Скопје на име Ружди Ибиши, Скопје. (23)
- Свидетелство за завршено III и IV година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ на име Цветан Зекири, Куманово. (24)
- Свидетелство за IV клас на име Акиф Бешири, с. Србиново, Гостивар. (25)
- Свидетелство за IV клас на име Ислам Ислами, с. Стројане, Гостивар. (26)
- Свидетелство за IV клас на име Вафкар Усеини, Гостивар. (27)
- Свидетелство за IV клас на име Селман Алији, с. Стројане, Гостивар. (28)
- Свидетелство за IV клас на име Калочи Алији, с. Стројане, Гостивар. (29)

- Свидетелство за IV клас на име Бајрам Ибиши, с. Стројане, Гостивар. (30)
- Свидетелство за IV клас на име Ебиб Зендели, с. Стројане, Гостивар. (31)
- Свидетелство за IV клас на име Нури Незири, с. Трново, Гостивар. (32)
- Свидетелство за V клас на име Риза Зибири, с. Падалиште, Гостивар. (33)
- Свидетелство за IV клас на име Неби Целили, с. Стројане, Гостивар. (34)
- Свидетелство за IV клас на име Алит Целили, с. Стројане, Гостивар. (35)
- Свидетелство за IV клас на име Севди Асани, с. Трново, Гостивар. (36)
- Свидетелство за VI одделение на име Ади Салиу, с. Трново, Гостивар. (37)
- Свидетелство за V одделение на име Сефери Неџби, с. Трново, Гостивар. (38)
- Свидетелство за IV клас на име Изаир Нухиу, Гостивар. (39)
- Свидетелство за IV клас на име Зекири Неби, с. Трново, Гостивар. (40)
- Свидетелство за VI одделение на име Нехим Бешири, с. Србиново, Гостивар. (41)
- Свидетелство за VI клас на име Фидан Бајрами, с. Србиново, Гостивар. (42)
- Свидетелство за VI клас на име Екрем Шабани, с. Стројане, Гостивар. (43)
- Свидетелство за IV клас на име Бердиз Шабани, с. Стројане, Гостивар. (44)
- Свидетелство на име Веселин Апостолоски, Нас. Циглана, Гостивар. (45)
- Свидетелство за IV одделение на име Зеде Елези, с. Чајле, Гостивар. (46)
- Свидетелство за VI одделение на име Ариф Партали, с. Врапчиште, Гостивар. (47)
- Свидетелство за IV одделение на име Зекир Авдија, с. Стројане, Гостивар. (48)
- Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ — Гостивар на име Јошко Мицевски, Гостивар. (49)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од АСУЦ во Скопје на име Аднан Маркишиќ, Скопје. (50)
- Свидетелство за завршено I, II и III година, издадено од АСУЦ во Скопје на име Расим Емини, Скопје. (51)
- Свидетелство од I до IV година, и диплома за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Шемседин Асани, Куманово. (52)
- Свидетелства од I до III година и диплома за положен завршен испит, издадени од Техничкото школо „Наце Буџони“ во Куманово на име Сулејман Муса, Куманово. (53)
- Индекс бр. 678, издаден од Машинскиот факултет во Скопје на име Сулејман Муса, Куманово. (54)
- Воена книшка, издадена од Подравска Слатина на име Благоја Јакимов, Скопје. (55)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Али Касум, Скопје. (56)
- Индекс бр. 26844, издаден од Економскиот факултет на име Томо Митровски, Скопје. (57)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од О. У. „А. С. Макаренко“ во Скопје. (58)
- Свидетелство за СЕУ — Прилеп на име Атанас Толманоски, с. Кривогаштани, Прилеп. (59)
- Свидетелство за I година на име Рубен Тесланчески, ул. „К. Гаврилоски“ бр. 52, Прилеп. (60)
- Свидетелство за I и II година на име Благоја Петровски, ул. „Орце Николов“ бр. 32, Делчево. (61)
- Ученичка книшка за СИУ на име Димко Мицески, ул. „К. Јосифоски“ бр. 37, Прилеп. (62)
- Свидетелство за VI и VII одделение на име Хајро Гуревик, с. Ложани, Прилеп. (63)
- Работна книшка на име Нада Златеска, ул. „М. Цилкоски“ бр. 10, Прилеп. (64)
- Уверение за прва помош на име Славе Нојчески, с. Галичани, Прилеп. (65)

- Работна книшка на име Боге Стеваноски, ул. „К. Крстески“ бр. 31, Прилеп (66)
- Работна книшка на име Ваит Салиоски, ул. „Д. Завој“ бр. 72, Прилеп. (67)
- Диплома на име Гоце Рујаноски, с. Кривогаштани, Прилеп. (68)
- Свидетелство на име Стеван Ангелески, ул. „Бл. Стојаноски“ бр. 13, Прилеп. (69)
- Работна книшка на име Јовица Јелевиќ, с. Матејче, Куманово. (70)
- Работна книшка на име Јовица Јовановски, с. Арбанашко, Куманово. (71)
- Диплома бр. 03-128/30 на име Грозданка Петковска, ул. „4 Јули“ бр. 3/7, Куманово. (72)
- Свидетелство за V одделение, издадено од Училиштето „Тодор Јонев“, с. Чашка на име Андов Лазо, Титов Велес. (73)
- Работна книшка на име Николче Ставрев, ул. „Љубљанска“ бр. 18, Титов Велес. (74)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мирче Топич, Титов Велес. (75)
- Свидетелство за IV одделение, издадено во с. Боговиње на име Абдија Бодрали, с. Каменџане, Тетово. (76)
- Свидетелство за IV одделение на име Максuti Ружди, с. Каменџане, Тетово. (77)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ј. Б. Тито“, с. Желино на име Зејнули Камил, с. Желино, Тетово. (78)
- Свидетелство за II година на име Рамадан Рамадани, с. Челопек, Тетово. (79)
- Свидетелство за IV одделение на име Стојко Петроски, с. Милетино, Тетово. (80)
- Свидетелство од I до IV одделение на име Амди Весели, с. Д. Лешница, Тетово. (81)
- Свидетелство за I, II и III клас на име Лулзим Салиу, с. Пирок, Тетово. (82)
- Диплома на име Лулзим Салиу, с. Пирок, Тетово. (83)
- Ученичка книшка на име Светлана Смилевска, ул. „124“ бр. 29, Тетово. (84)
- Лична карта издадена од СВР — Тетово на име Амет Рамадани, ул. „Бл. Тоска“ бр. 238, Тетово. (85)
- Работна книшка на име Алириза Сулејмани, ул. „ЈНА“ бр. 108, Тетово. (86)
- Работна книшка на име Заим Хазири, с. Челопек, Тетово. (87)
- Работна книшка на име Муарем Даути, с. Синичане, Тетово. (88)
- Свидетелство за V клас на име Надица Ристоска, ул. „М. Тито“ бр. 27, Тетово. (89)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Нецадин Сејфулаи, с. Боговиње, Тетово. (90)
- Здравствена легитимација на име Јасмин Керими, с. Раковец, Тетово. (91)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ганимете Весели, с. Цепчиште, Тетово. (93)
- Свидетелство на име Аљил Рамадани, с. Каменџане, Тетово. (94)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Абдула Абдули, с. Цепчиште, Тетово. (95)
- Свидетелство за IV одделение на име Зекирија Саити, с. Лисец, Тетово. (96)
- Ученичка книшка на име Стојанче Лазаров, ул. „С. Ербапчо“ бр. 161, Кочани. (98)
- Свидетелство за II клас на име Илија Илиевски, ул. „Ударничка“ бр. 42, Кочани. (99)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Јордан Костадинов, Винаца. (100)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од О. У. „Братство единство“, с. Коњаре на име Рахман Неџати, Скопје. (101)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училищен центар на име Николоски Атанас, ул. „Марксоска“ бр. 190, Прилеп. (102)
- Свидетелство на име Марија Иваноска, ул. „Бр. Кемкоски“ бр. 44, Прилеп. (103)
- Уверение за положен столарски занает на име Мемети Исак, с. Опае, Куманово. (104)
- Работна книшка на име Сунчица Стевковиќ, ул. „Ср. Поповиќ“ бр. 32, Куманово. (105)
- Свидетелство за VII одделение на име Бајазит Билали, с. Ваксинце, Куманово. (106)
- Свидетелство за II клас на име Радица Лазаревска, ул. „М. Кипро“ бр. 30, Куманово. (107)
- Работна книшка на име Томе Дуев, с. Гавато, Гевгелија. (108)
- Свидетелство за IV одделение на име Цеваип Цабири, с. Добри Дол, Неготино. (109)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ј. Б. Тито“ во с. Желино на име Џељадина Ремзи, с. Желино, Тетово. (110)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шабан Идризи, с. Боговиње, Тетово. (111)
- Свидетелство за VII одделение на име Насер Зибири, с. Пирок, Тетово. (112)
- Здравствена легитимација на име Џемил Речепи, с. Пирок, Тетово. (113)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сулимани Амуаман, с. Г. Речица, Тетово. (114)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Цеваир Ахмети, с. Милетино, Тетово. (115)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Веби Ахмети, с. Милетино, Тетово. (116)
- Работна книшка на име Мефаил Исмани, с. Пласница, Тетово. (117)
- Свидетелство на име Намил Алији, с. М. Речица, Тетово. (118)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Цеваир Џемили, с. Слатино, Тетово. (119)
- Свидетелство за III година на име Заим Џамбази, ул. „М. Станкоски“ бр. 17, Кичево. (121)
- Свидетелство за II година на име Дервиш Делипи, ул. „18 Ноември“ бр. 128, Гостивар. (122)
- Свидетелство за VI одделение на име Амет Ибраими, ул. „Беличица“ бр. 22, Гостивар. (123)
- Свидетелство за VIII одделение на име Бејтула Салиу, с. Форино, Гостивар. (124)
- Свидетелство за II одделение на име Хамза Наџи, ул. „ЈНА“ бр. 79, Гостивар. (125)
- Свидетелство за V одделение на име Имер Пајазити, Гостивар. (126)
- Свидетелство за II година на име Скендер Фејзулаи, Гостивар. (127)
- Свидетелство за I година на име Марта Десоска, ул. „Н. Тесла“ бр. 60, Гостивар. (128)
- Свидетелство за VI одделение на име Емрел Исаку, с. Добри Дол, Гостивар. (129)
- Свидетелство за VII одделение на име Неврије Даути, с. Србиново, Гостивар. (130)
- Свидетелство за IV клас на име Ремзи Сефери, с. Трново, Гостивар. (131)
- Свидетелство на име Амин Акики, с. Србиново, Гостивар. (132)
- Свидетелство за VII клас на име Зулфи Ахмети, с. Србиново, Гостивар. (133)
- Свидетелство за VII одделение на име Пајазит Билали, с. М. Турчане, Гостивар. (134)
- Свидетелство за V одделение на име Росанда Србиноска, нас. Циглана, Гостивар. (135)
- Свидетелство за V одделение на име Несим Лумани, с. Србиново, Гостивар. (136)
- Свидетелство за II година на име Африм Феџтаи, с. Чеѓране, Гостивар. (137)
- Свидетелство за I и II година на име Љупчо Андриевски, нас. Циглана, Гостивар. (138)
- Свидетелство за I клас на име Рамадан Јонузи, ул. „ЈНА“ бр. 215, Гостивар. (139)
- Свидетелство за I и II година на име Душан Младеноски, Гостивар. (140)
- Свидетелство за II година на име Гзим Камили, ул. „М. Тито“ бр. 66, Гостивар. (141)
- Свидетелство за I клас на име Бекиљ Ибраими, с. Калиште, Гостивар. (142)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Орце Николов“ на име Николовски А. Ристо, с. Теранци, Кочани. (143)

- Свидетелство за завршено II година, издадено од Трговско училиште „Центар“ во Скопје на име Фатима Ватик, Скопје. (144)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драгица Најдова, ул. „Првوماјска“ бб, Драчево. (145)
- Диплома на име Живко Волчески, „Кеј 1 мај“ бр. 29, Прилеп. (146)
- Свидетелство за IV одделение на име Борис Ташкоски, с. Славеј, Прилеп. (147)
- Ученичка книшка на име Тахир Зекироски, ул. „Тригла“ бр. 107, Прилеп. (148)
- Индекс бр. 264/77 на име Борис Спироски, Кеј 1 Мај, бр. 34, Прилеп. (149)
- Ученичка книшка на име Даница Петкоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 24-а, Прилеп. (150)
- Свидетелство за V одделение на име Стојан Маркоски, с. Лознани, Прилеп. (151)
- Свидетелство за V одделение на име Трајко Стојановски, с. Ореше, Титов Велес. (152)
- Здравствена легитимација на име Агран Редџи, с. Пирок, Тетово. (153)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ј. В. Тито“, с. Желино на име Јусуфи Неџбедин, с. Стримница, Тетово. (154)
- Свидетелство за I, II и III година на име Зоран Димитриевски, ул. „Вардарска“ бр. 1, Тетово. (155)
- Лична карта, издадена од СБР — Тетово на име Незахет Саити, с. Доброште, Тетово. (156)
- Лична карта, издадена од СБР — Тетово на име Низамедин Саити, с. Доброште, Тетово. (157)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Амди Куртиши, с. Порој, Тетово. (158)
- Свидетелство за IV одделение на име Иљас Абдиремани, с. Требош, Тетово. (159)
- Свидетелство за IV одделение на име Вељуш Ајдани, с. Пирок, Тетово. (160)
- Здравствена легитимација на име Камиле Целadini, с. Цепчиште, Тетово. (161)
- Здравствена легитимација на име Хамди Целadini, с. Цепчиште, Тетово. (162)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Насибе Аљија, с. Пирок, Тетово. (163)
- Свидетелство за V разред, издадено од Камењане на име Јанузи Мухамер, с. Камењане, Тетово. (164)
- Свидетелство за V одделение на име Гафур Местани, с. Врановце, Гостивар. (165)
- Свидетелство за V одделение на име Теки Шаипи, с. Врановце, Гостивар. (166)
- Свидетелство за I одделение на име Заир Лиманоски, ул. „П. Попоски“ бр. 88, Гостивар. (167)
- Свидетелство за V одделение на име Секип Нуредини, с. Дебреше, Гостивар. (168)
- Свидетелство за III одделение на име Каин Рамадани, с. Врановце, Гостивар. (169)
- Свидетелство за VI одделение на име Ваидин Ислами, с. Врановце, Гостивар. (170)
- Свидетелство за VI одделение на име Цезаир Ислами, с. Врановце, Гостивар. (171)
- Свидетелство за V одделение на име Веби Селмани, с. Врановце, Гостивар. (172)
- Свидетелство за IV одделение на име Шеапи Сабит, с. Врановце, Гостивар. (173)
- Свидетелство за IV одделение на име Малик Дамири, с. Врановце, Гостивар. (174)
- Свидетелство за V одделение на име Фехри Халили, с. Сенокос, Гостивар. (175)
- Свидетелство за VIII одделение на име Заедин Абаз, с. Врапчиште, Гостивар. (176)
- Свидетелство за IV одделение на име Илјас Ислами, с. Врановце, Гостивар. (177)
- Свидетелство за I и II година на име Абас Ејупи, с. Добри Дол, Гостивар. (178)
- Свидетелство за VI одделение на име Изете Салиу, с. Чајле, Гостивар. (179)
- Свидетелство за VI одделение на име Алил Алиу, с. Чајле, Гостивар. (180)
- Свидетелство за IV одделение на име Намик Адеми, с. Врапчиште, Гостивар. (181)
- Работна книшка на име Таип Азизи, с. Бешиште, Гостивар. (182)
- Свидетелства за I, II III и IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Реџа Нуредин, Куманово. (183)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Раим Таировски, Скопје. (184)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Раим Таировски, Скопје. (185)
- Работна книшка на име Или Илиевски, ул. „Г. Петров“ бр. 15, Куманово. (186)
- Работна книшка на име Зоран Спасовски, с. Доброшане, Куманово. (187)
- Свидетелство за IV одделение на име Кипра Стојановска, с. Попадија, Титов Велес. (188)
- Свидетелство за IV одделение на име Цветан Милочевски, с. Попадија, Титов Велес. (189)
- Работна книшка на име Јован Ајтовски, с. Ратев, Берово. (190)
- Свидетелство за VIII одделение на име Гоце Талески, ул. „П. Крстески Даскало“ бр. 1, Прилеп. (191)
- Ученичка книшка на име Благоја Христоски, ул. „Д. Наредникот“ згр. АЗ влез 1/9, Прилеп. (192)
- Свидетелство за VIII одделение на име Савета Бумбароска, ул. „Ленин“ бр. 205, Прилеп. (193)
- Свидетелство за V одделение на име Блага Секулока, с. Бело Поле, Прилеп. (194)
- Свидетелство за VIII одделение на име Заим Ала, с. Г. Татеша, Струга. (195)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од „Единство“, Македонски Брод на име Томчески Добре, с. Црешнево, Македонски Брод. (196)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“, с. Пласница, Македонски Брод. (197)
- Свидетелство за VIII одделение на име Панто Секулоки, с. Црешнево, Македонски Брод. (198)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ферати Зуљкуфли, с. Жеровјане, Тетово. (199)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Боговиње, на име Рџеци Нујтасман, с. Камењане, Тетово. (200)
- Здравствена легитимација, издадена од Социјалниот завод — Тетово на име Бафтијар Емин, с. Челопек, Тетово. (201)
- Свидетелство за VI одделение на име Хакил Илјази, с. Градец, Тетово. (202)
- Свидетелство за V одделение на име Феим Ариф, с. Трново, Тетово. (203)
- Свидетелство за I, II, III и IV година на име Трајан Петрески, ул. „Беличица“ бб, Тетово. (204)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Садула Елези, с. Глоги, Тетово. (205)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Нурије Беадини, с. Порој, Тетово. (207)
- Свидетелство за I година на име Зулкуфли Таири, с. Доброште, Тетово. (208)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Акиф Јашари, с. Добарце, Тетово. (209)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Десуљ Јашари, с. Добарце, Тетово. (210)
- Свидетелство од I до IV одделение на име Горица Богашевска, с. Саракино, Тетово. (211)
- Лична карта, издадена од СБР — Тетово на име Алимани Нуредини, с. Порој, Тетово. (212)
- Здравствена легитимација на име Севим Веаби, ул. „Караорман“ бр. 43, Тетово. (213)
- Ученичка книшка за VII одделение на име Блага Спасевска, с. Прелубиште, Тетово. (214)
- Свидетелство, издадено од О. У. „Влазен Фрашери“, с. Неготино, на име Шамби Зади, с. Градец, Гостивар. (215)
- Свидетелство за V одделение на име Ибраим Адеми, с. Врапчиште, Гостивар. (216)
- Свидетелство за VI одделение на име Адем Шукри, с. Врапчиште, Гостивар. (217)
- Свидетелство за VIII одделение на име Сабри Халити, с. Врапчиште, Гостивар. (218)
- Свидетелство за IV одделение на име Енвер Оломани, с. Врановце, Гостивар. (219)

- Свидетелство за VIII одделение на име Фарух Вехати, с. Врапчиште, Гостивар. (220)
- Свидетелство за VIII одделение на име Непа-тин Хусеини, с. Врапчиште, Гостивар. (221)
- Свидетелство за VI одделение на име Илинка Давидоска, с. Стенче, Гостивар. (222)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работничкиот универзитет „Тошо Арсов“ — Вница на име Круме Пецовски, с. Влатец, Вница. (223)
- Здравствена книшка, издадена од Скопје на име Гордана Костовски, Скопје. (226)
- Работничка книшка, издадена во Скопје на име Салихи Орхан, Скопје. (227)
- Потврда за I категорија, издадена од Заводот за вработување на име Салихи Орхан, Скопје. (228)
- Свидетелство за завршено III година, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ на име Љупчо Николовски, Скопје. (229)
- Свидетелство за завршено завршен испит, издадено од Средното техничко училиште „Здравко Цветковски“ на име Идриз Тофовски, Скопје. (230)
- Здравствена легитимација бр. 141284 на име Махи Мурати, с. Радуша, Горче Петров. (231)
- Свидетелство за VII одделение на име Сенаија Белулоски, с. Преглово, Македонски Брод. (232)
- Свидетелство за VII одделение на име Невзат Салифоски, с. Преглово, Македонски Брод. (233)
- Свидетелство за VII одделение на име Абдул Амчосу, с. Преглево, Македонски Брод. (234)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Петре-Поп-Арсов“, Богомила на име Ѓорѓиевска Ѓурѓица, с. Богомила, Титов Велес. (235)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Ц. О. У. „Петре Поп-Арсов“, Богомила на име Тетовски Трајче, с. Бистрица, Титов Велес. (236)
- Уверение за леблебиција, издадено од Титов Велес, на име Амита Цезаир, ул. „Димитар Влахов“ бр. 28, Титов Велес. (237)
- Свидетелство за II година, издадено од Хемиското техничко училиште „Борис Кидрич“ на име Димов Владимир, ул. „Богдан Пршеков“ бр. 12, Титов Велес. (239)
- Свидетелство за IV одделение на име Николов Перо, с. Рлевци, Титов Велес. (240)
- Свидетелство за IV одделение на име Николова Слободанка, с. Рлевци, Титов Велес. (241)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Тодор Јанев“, нас. Чашка на име Ѓорѓиевски Дончо, с. Бањица, Титов Велес. (242)
- Свидетелство за VI одделение, издадено од Основно училиште „В. Фрашери“ на име Камил Абдулбари, с. Добри Дол, Гостивар. (243)
- Воена книшка, издадена од С. О. Гостивар — Одделение за народна одбрана на име Черкези Елмаз, ул. „Никола Парапунов“ 66, Гостивар. (244)
- Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште „В. Фрашери“ на име Ибиш Имери, с. Ѓурѓевиште, Гостивар. (245)
- Свидетелство на име Ёмрули Шефкета, с. Ѓорјане, Гостивар. (246)
- Свидетелство, издадено од Училиштето „В. Фрашери“, с. Неготино на име Цемига Алија, с. Неготино, Гостивар. (247)
- Свидетелство, издадено од Училиштето „Влазен Фрашери“, с. Неготино на име Османи Бајрама Башиф, с. Сенокос, Гостивар. (248)
- Свидетелство, издадено од Училиштето „В. Фрашери“, с. Неготино на име Хајрули Муртезан, с. Неготино, Гостивар. (249)
- Свидетелство за I и II година на име Еранислав Ројчевик, ул. „Г. Делчев“, Гостивар. (250)
- Свидетелство за IV одделение на име Ката Тодороска, с. Печково, Гостивар. (251)
- Свидетелство за IV клас на име Стојна Николска, ул. „Балиндолска“ — Гостивар. (251)
- Свидетелство за IV клас на име Стојна Николска, ул. „Балиндолска“ — Гостивар. (252)
- Свидетелство за V одделение на име Абдија Љутфи, Гостивар. (253)
- Ученичка книшка на име Халиме Исени, ул. „Н. Парапунов“ 66, Гостивар. (254)
- Лична карта на име Недин Салиу, Гостивар. (254)
- Лична карта, издадена од СВР — Гостивар на име Бастрије Камбери, с. Добри Дол, Гостивар. (256)
- Свидетелство за III година на име Миленко Јованоски, ул. „Ж. Брајкоски“ бр. 24, Гостивар. (257)
- Ученичка книшка за II одделение на име Лилјана Димоска, Гостивар. (258)
- Свидетелство за VIII одделение на име Тацедеин Зулфиќар, с. Врапчиште, Гостивар. (259)
- Свидетелство за III одделение на име Риза Абедини, с. Топлица, Гостивар. (260)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шефкет Имер, с. Одри, Тетово. (5000)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ариффе Расим, с. Одри, Тетово. (5001)
- Здравствена легитимација на име Борис Војковски, с. Милетино, Тетово. (5002)
- Здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Селими Хашим, с. Желино, Тетово. (5003)
- Здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Селими Реџеп, с. Желино, Тетово. (5004)
- Здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Селими Нухи, с. Желино, Тетово. (5005)
- Здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Селими Џемил, с. Желино, Тетово. (5006)
- Здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Селими Исен, с. Желино, Тетово. (5007)
- Здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Селими Селим, с. Желино, Тетово. (5008)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Тетово на име Спиrowsка Љубица, с. Сараќино, Тетово. (5009)
- Свидетелство за IV и V клас на име Цезаир Муса, с. Вруток, Гостивар. (5010)
- Здравствена легитимација, издадена во Титов Велес на име Симо Младеновски, Скопје. (5011)
- Инвалидска книшка бр. 103406, издадена од Скопје на име Изаир Таир, Скопје. (5012)
- Свидетелство за IV одделение на име Наил Усеиноски, ул. „Даб. Завој“ бр. 74, Прилеп. (5014)
- Свидетелство за V разред, издадено од Училиштето „Народна Револуција“, с. Боговиње на име Дехари Мемети, с. Каменјане, Тетово. (5015)
- Свидетелство за VIII одделение на име Добро Сидороски, с. Битово, Македонски Брод. (5016)
- Воена книшка, на име Раман Ѓеми, ул. „Цетинска“ бр. 81, Тетово. (5017)
- Свидетелство за VIII одделение на име Рефет Зеќири, с. Требош, Тетово. (5018)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Зенадија Хаџили, с. Урвич, Тетово. (5019)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Зулфиќар Алили, с. Урвич, Тетово. (5020)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Маѓбуле Хаџили, с. Урвич, Тетово. (5021)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Урвет Халили, с. Урвич, Тетово. (5022)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мемид Халили, с. Урвич, Тетово. (5023)
- Здравствена легитимација на име Христифор Ѓвѓенијевски, с. Брвеница, Тетово. (5024)
- Диплома на име Надир Лимани, ул. „Бл. Тоска“ бр. 201, Тетово. (5025)
- Воена книшка на име Сервет Селмани, с. Палатица, Тетово. (5026)
- Свидетелство за завршен испит, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Кироски Благоја, ул. „Беличица“ бр. 33, Гостивар. (5027)
- Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Основното училиште „Маршал Тито“, с. Пирок, на име Шукри Ајредини, с. Градец, Тетово. (5028)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“, Гостивар на име Синани Мендури, с. Чајле, Гостивар. (5029)

Свидетелство за VII одделение на име Ризван Хасани, Гостивар. (5030)

Свидетелство за V одделение на име Редфика Чокари, с. Жировница, Гостивар. (5031)

Социјална книшка, на име Мицев Славе, ул. „Димитар Влахов“ бр. 54, Винаца. (5032)

Свидетелство за VII одделение на име Исмаил Ибраими, с. Врпчиште, Гостивар. (5033)

Уверение за сидаротесар, издадено од Заводот за вработување, Прилеп на име Абдиоски Иснија, с. Пешталево, Прилеп. (5035)

Свидетелство за завршено I одделение, издадено од Основното училиште „Никола Тесла“, с. Дулјачани на име Вецески Киро, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 189, Прилеп. (5036)

Работна книшка на име Штерија Трнески, ул. „Т. Чангов“ бр. 48/2, Прилеп. (5037)

Уверение за прва помош на име Киро Василевски, ул. „Б. Шемкоски“ бр. 47, Прилеп. (5038)

Свидетелство на име Благоја Спироски, ул. „Н. Карев“ бр. 7, Прилеп. (5039)

Ученичка книшка за V одделение на име Слободан Камчески, ул. „Б. Талески“ бр. 98, Прилеп. (5040)

Здравствена легитимација на име Зоран Секулоски, Прилеп. (5041)

Работна книшка на име Зоран Секулоски, Прилеп. (5042)

Уверение за ВЕШ на име Димче Јанчески, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 84-а, Прилеп. (5043)

Диплома на име Гоце Талески, ул. „Ловчанска корија“ бр. 3, Прилеп. (5044)

Свидетелство на име Воислав Станкоски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 38-а, Прилеп. (5045)

Индекс, издаден од Економскиот факултет во Прилеп на име Снежана Димоска, ул. „П. Тошев“ бр. 38, Прилеп. (5046)

Земјоделска здравствена легитимација на име Хамдије Алити, ул. „Штипска“ бр. 4, Тетово. (5048)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мемеш Алити, ул. „Штипска“ бр. 4, Тетово. (5049)

Здравствена легитимација на име Томо Ваневски, с. Сиричино, Тетово. (5050)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Томо Ваневски, с. Сиричино, Тетово. (5051)

Свидетелство за VIII одделение на име Војко Карадачки, с. Двориште, Берово. (5053)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Зорка Кушевска, Скопје. (5054)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Хамдија Мељовиќ, Скопје. (5055)

Здравствена легитимација на име Несим Мамуре, ул. „П. Гули“ бр. 5, Тетово. (5056)

Здравствена легитимација на име Гулназ Ајети, с. Гајре, Тетово. (5057)

Свидетелство за I и II година на име Мефаил Реџеми, ул. „Штипска“, Тетово. (5058)

Свидетелство за IV одделение, на име Бејтулахи Алихајдар, с. Чelopeк, Тетово. (5059)

Свидетелство за IV одделение, на име Мариовска Цвета, с. Чelopeк, Тетово. (5060)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Саити Гулимсер, с. Д. Лешница, Тетово. (5061)

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Садин Илјази, с. Д. Лешница, Тетово. (5062)

Свидетелство за IV одделение, на име Адем Булали, с. Боговиње, Тетово. (5063)

Свидетелство за II одделение на име Веби Јакупи, с. Пирок, Тетово. (5064)

Свидетелство од VII одделение, издадено од Училиштето „Гоце Делчев“, Гостивар на име Станкоска Миља, ул. „Никола Парапунов“ бр. 100, Гостивар. (5065)

Свидетелство за III одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — Гостивар на име Љутви Мемеди, Гостивар. (5066)

Лична карта, издадена од ОВР Гостивар на име Алили Фекри, с. Равен, Гостивар. (5067)

Свидетелство за VI одделение на име Арслан Максоти, с. Топлица, Гостивар. (5068)

Свидетелство за VI одделение на име Ремзи Велију, с. Добридол, Гостивар. (5069)

Свидетелство од V до VIII одделение на име Назим Алиу, с. Падалиште, Гостивар. (5070)

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на име Кафли Адеми, ул. Мара Угринова“ бб, Гостивар. (5071)

Свидетелство за IV одделение на име Шефик Мемеди, с. Чајле, Гостивар. (5072)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Коле Филипов, Скопје. (5073)

Работна книшка бр. 21637/60, издадена од Специјалната болница, Витола на име Њиковски Киро, ул. „К. Фетак“ бр. 66, Прилеп. (5074)

Свидетелство за VIII одделение на име Никола Огненоски, с. Мраморани, Прилеп. (5075)

Уверение за сидаротесар на име Киро Ристески, ул. „Орде Чопела“ бб, Прилеп. (5076)

Свидетелство на име Виолета Ацеска, Прилеп. (5077)

Свидетелство за IV одделение на име Невенка Здравеска, Прилеп. (5078)

Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР Кратово на име Анастасов Мијалчо, с. Страцин, Кратово. (5079)

Возачка дозвола, издадена од Штип на име Атанасовски Стојанчо, ул. „Ленинова“ бр. 17, Штип. (5080)

Свидетелство за VIII одделение, на име Петреска Љубица, с. Крапа, Македонски Брод. (5081)

Свидетелство за III одделение на име Бастрија Рамчески, с. Пласница, Македонски Брод. (5082)

Свидетелство за III одделение, издадено од Основното училиште во с. Каменане на име Исмаили Љулета, с. Каменане, Тетово. (5084)

Свидетелство за III одделение, издадено од Основното училиште „Лирија“, с. Жеровјане, на име Исмаили Ш. Зилбехар, с. Г. Седларце, Тетово. (5085)

Здравствена легитимација на име Рушан Амети, с. Лисец, Тетово. (5086)

Работна книшка, на име Реџеп Мустафаи, с. Приповце, Тетово. (5087)

Свидетелство на име Кенија Емини, Тетово. (5088)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Енвер Емини, с. Ново Село, бр. 73, Тетово. (5089)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зекије Вајрами, с. Копанце, Тетово. (5090)

Земјоделска здравствена легитимација на име Имери Рамиз, с. Боговиње, Тетово. (5091)

Свидетелство за VIII одделение на име Мирјана Дамјановска, с. Блаце, Тетово. (5092)

Свидетелство за VIII одделение на име Марга Спироска, ул. „К. Јосифовски“ бр. 81, Прилеп. (5093)

Свидетелство за IV одделение на име Павлина Ацеска, ул. „П. Тошев“ бр. 24, Прилеп. (5094)

Свидетелство за V одделение на име Трајко Ристески, с. Чумово, Прилеп. (5095)

Свидетелство на име Виолета Стојческа, ул. „Бр. Лажески“ бр. 21, Прилеп. (5096)

Оружен лист бр. 500 за пиштол, издаден од ОВР — Брод Македонски на име Стојкоски Киро, Брод Македонски. (5097)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Кочо Рацин“ Блатец на име Панчева Славица, с. Блатец, Винаца Македонска. (5098)

Свидетелство од VI разред, на име Велиу Зулфи, с. Добри Дол. (5099)

Свидетелство за IV одделение на име Јанакије Попоски, с. Пожаране, Гостивар. (5100)

Свидетелство на име Насуф Даути, с. Стројане, Тетово. (5101)

Свидетелство за VIII одделение на име Рифат Нуса Аслани, с. Добри Дол, Тетово. (5102)

Земјоделска здравствена легитимација на име Кадрие Амзаи, с. Д. Палчиште, Тетово. (5103)

Свидетелство за VI одделение на име Назим Арифџи, с. Теарце, Тетово. (5104)

Лична карта на име Мутаџиќ Саљи, с. Боговиње, Тетово. (5105)

Свидетелство за IV одделение на име Мемет Сејфули, с. Пирок, Тетово. (5106)

Ученичка книшка, за завршено VIII одделение, издадена од „Даме Груев“ во Скопје на име Даши Гашире, Скопје. (5107)

Потврда за вработување на име Веџи Али, Скопје. (5108)

Воена книшка, издадена во Штип на име Љупчо Пандев, Скопје. (5109)

Воена книшка, издадена од Ново Место на име Маруф Кук, Скопје. (5110)

Чек бр. 4310234, издаден од Југобанка во Скопје, на име Енвер Мехмед, Скопје. (5111)

Работна книшка, бр. 963 на име Павле Т. Богдановски, Скопје. (5113)

Воена книшка, издадена од Куманово на име Ридван Биљали, Скопје. (5114)

Свидетелство за VIII одделение на име Божин Димоски, с. Прешево, Македонски Брод. (5115)

Работна книшка, издадена од Титов Велес на име Димова Кина, ул. „Индустриска“ бр. 21, Титов Велес. (5116)

Земјоделска здравствена легитимација на име Милекије Бекири, с. Камењане, Тетово. (5117)

Диплома на име Темо Набир Лимани, ул. „Бл. Тоска“ бр. 201, Тетово. (5118)

Работна книшка на име Снежана Смиљановска, с. Д. Седларце, Тетово. (5119)

Свидетелство за IV клас на име Јонус Исмаили, с. Цепчиште, Тетово. (5120)

Диплома на име Исмет Сулејмани, с. Пирок, Тетово. (5121)

Свидетелство за VII одделение на име Медат Ариф, Гостивар. (5122)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „13 Ноември“ — Скопје на име Живко Василевски, Скопје. (5123)

Свидетелство за завршено VIII одделение во Основното училиште „Вера Циривири“ на име Димитар Србов, Скопје. (5124)

Здравствена легитимација на име Џулсима Ибраимоска, с. Црнилиште, Прилеп. (5125)

Свидетелство за VIII одделение на име Горица Степаноска, с. Тополчани, Прилеп. (5126)

Диплома на име Стојан Ментов, Прилеп. (5127)

Свидетелство за II клас на име Нада Стрезоска, с. Вучин, Крушево. (5128)

Свидетелство за VIII одделение на име Менду Даути, с. Јажинце, Тетово. (5130)

Диплома на име Емин Ислами, ул. „Бр. Милединови“ бр. 376, Тетово. (5131)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зулфи Идризи, с. Цепчиште, Тетово. (5132)

Здравствена легитимација на име Гулша Јусуфи, с. М. Речица, Тетово. (5133)

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Неби Шабани, с. Пирок, Тетово. (5134)

Ученичка книшка од IV одделение, издадена од с. Камењане на име Таири Навип, с. Камењане. (5135)

Свидетелство за VIII одделение на име Али Бајрами, с. Пирок, Тетово. (5136)

Свидетелство за VI одделение на име Панде Тренчески, Берово. (5137)

Уверение за прва помош, рег. бр. 1157 на име Камил Пилов, с. Црник, Берово. (5138)

Свидетелство за VIII одделение на име Методи Јосифов, Пробиштип. (5139)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Нада Јаневска, Скопје. (5140)

Сертификат, издаден од Аутобанка во Крагуевац на износ од 51.289,00 динари, претплатнички бр. 0200553-6 уплатен на 29. 10. 1979 година на име Ванчо Петров, Скопје. (5141)

Свидетелство за IV одделение на име Спасија Столеска, с. Дупјачани, Прилеп. (5142)

Диплома на име Цена Стојческа, ул. „К. Гаврилоски“ бр. 1, Прилеп. (5143)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Крива Паланка на име Станковска, Снежана, с. Киселица, Крива Паланка. (5144)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Стројане на име Сали Ариф, с. Стројане, Гостивар. (5146)

Свидетелство за IV клас на име Назија Мехмед, с. Падалиште, Гостивар. (5147)

Диплома на име Гунгур Камили, ул. „29 Ноември“ бр. 18, Гостивар. (5148)

Свидетелство за завршен испит на име Ленка Џаферовска, ул. „8 Март“ бр. 1, Берово. (5149)

Свидетелство за IV одделение на име Живка Џаферовска, ул. „8 Март“ бр. 1, Берово. (5150)

Сертификат, издаден од Аутобанка Крагуевац на име Стојанчо Трајковски, Скопје. (5151)

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. У. „Климент Охридски“ на име Илиевски Тоде, с. Рлевци, Титов Велес. (5152)

Свидетелство за IV одделение на име Зекула Сефери, с. Трново, Тетово. (5153)

Свидетелство за V одделение на име Нури Ислами, с. Страјане, Гостивар. (5154)

Свидетелство за IV клас на име Нехат Нухиу, с. Србиново, Тетово. (5155)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Енвер Салији, с. Порој, Тетово. (5156)

Свидетелство на име Белул Ајдини, с. Пирок, Тетово. (5157)

Земјоделска здравствена легитимација на име Јашар Јашари, Ново Село бр. 69, Тетово. (5158)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Нешреп Несими, с. Камењане, Тетово. (5159)

Свидетелство за VI одделение на име Кадивка Оносимоска, с. Врапчиште, Гостивар. (5160)

Свидетелство за IV одделение на име Фатмир Ферати, с. Дебреше, Гостивар. (5161)

Свидетелство за VII одделение на име Ферудин Зулфикари, с. Дебреше, Гостивар. (5162)

Свидетелство за IV одделение на име Абдулбари Спахиу, с. Врапчиште, Гостивар. (5163)

Свидетелство за III одделение на име Кадрме Ковачи, с. Врапчиште, Гостивар. (5164)

Свидетелство за VIII одделение на име Верка Адамоска, ул. „Д. Димески“ бр. 25, Прилеп. (5165)

Уверение за пекар на име Вангел Комески, ул. „Б. Кидрич“ бр. 116, Прилеп. (5166)

Свидетелство за IV одделение на име Живко Димески, ул. „П. Котеска“ бр. 29-6, Прилеп. (5167)

СОДРЖИНА

	Страна
429. Одлука за помилување на осудени лица	689
430. Одлука за помилување на осудено лице	689
431. Решение за разрешување од функција самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	689
432. Решение за разрешување од функцијата советник на републичкиот секретар за економски односи со странство	690
433. Решение за именување советник на републичкиот секретар за финансии	690
434. Решение за именување советник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар	690
435. Решение за именување советник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод	690
436. Решение за разрешување од функцијата советник на републичкиот секретар за труд	690
437. Решение за разрешување од функцијата советник на републичкиот секретар за труд	690

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ се наоѓа во печат

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975 — 1979

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

КНИГА II

Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979“, Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата практика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзаконските и самоуправните нормативни акти.

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидејќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони.

Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен прирачник во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите и уедначување на судската и управната практика.

Збирката се печати во ограничен број примероци.

Цена на збирката е 250 динари.

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија:
УСТАВ НА СФРЈ и УСТАВ НА СРМ во една книга

— Второ издание —

Цена 50 динари.

Кривичен закон на СФР Југославија

Кривичен закон на СР Македонија

со експозе

— Второ издание —

Цена 60 динари

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Цена 62 динари.

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

со објаснувања и судска практика и со образци

— Второ изменето и дополнето издание —

Цена 150 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА

— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите —

Цена 95 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

— со објаснувања —

Цена 85 динари.

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Цена 43 динари

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Цена 46 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ

— со објаснувања —

Цена 120 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цена 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

со судска практика и со предметен регистар

— Второ дополнето издание —

Цена 65 динари.

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА

Цена 200 динари.

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

Цена 90 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА I

Цена 150 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.